

ПОЛИТИЧАРИТЕ "МИТИНГАШИ" НИКАКО ДА НАЈДАТ ВРЕМЕ ДА ГО ЗАТВОРАТ СЛУЧАЈОТ СО МЛЕКАРНИЦАТА ОД ТУЗЛА

И покрај реакциите на домашните млекари, Владата сè уште не донесе одлука да го запре увозот на босанско млеко од Тузланската млекарница. Ова во превод значи дека нема да воведат царини за увозот на млеко од Босна и Херцеговина, иако специјалниот владин тим по посетата на Тузланската млекарница, како што неофицијално дознаваме, утврдил дека млекото е со потекло од Словенија.

дали да воведат компензаторски царини.

Како што дознаваме, на својата последна седница од минатата седмица Владата не ја објави информација што покажале анализите на нашите експерти кои неодамна беа во Босна и Херцеговина. По враќа-

њето никој од Комисијата не даде информација за анализите. Тимот од експерти од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство требаше да испита дали млекото од Тузланската млекарница, кое се увезува во земјава, е босанско или словенечко, препакувано во Босна и Херцеговина, за што постоеја сомневања.

Како и да е, вистината кога-тогаш ќе излезе на ви-

делина, но останува фактот дека поради изборните ангажмани на владините претставници во вид митингување, на македонските млекопроизводители може многу лесно да им "скисне" млекото. И тоа токму од оние кои одат кај нив, по селата, и качени на бини им ветуваат субвенции во земјоделството???

СОСТОЈБА

Според Живко Радевски, директор на Битолската млекарница, најголемиот млекопреработувачки капацитет во земјава, млекото кое влегува во Македонија со потекло од Босна и Хер-



■ Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

ПОЛИТИКАТА ГО "СВАРИ" ДОМАШНОТО МЛЕКО

Иако станува збор за состојба која доколку потрае може да предизвика и млечна криза во земјава, сепак дознаваме дека е договорено за проблемот да решаваат директно премиерите, за да не се предизвикаат контрамерки од босанска страна, доколку се забрани увоз на млекото. Значи, без разлика што се потврдија предупредувањата на млекопроизводителите дека босанското млеко всушност е словенечко, Владата сè уште тактизира. Допрва ќе одлучува

Иако нашите експерти беа во Босна и Херцеговина, по враќањето никој од Комисијата не даде информација за анализите, односно дали млекото од Тузланската млекарница кое се увезува во земјава е босанско или е словенечко, препакувано во Босна и Херцеговина, за што постоеја сомневања. Како и да е, вистината кога-тогаш ќе излезе на виделина, но останува фактот дека поради изборните ангажмани на владините претставници во вид митингување, на македонските млекопроизводители може многу лесно да им "скисне" млекото. И тоа токму од оние кои одат кај нив, по селата, и качени на бини им ветуваат субвенции во земјоделството???

цеговина, е од други држави и никој не може да го убеди во спротивното. Зашто Босна и Херцеговина во рамките на поранешна Југославија постојано била увозник на млеко.

"Од каде сега, по сè она што се случуваше во Босна и Херцеговина последниве години, таму тие наеднаш да станат извозници на млеко, и што е особено важно по екстра ниска цена", вели Радевски.

Затоа тој смета дека или станува збор за увоз на млеко од други држави, зашто

покрај словенечката инвестиција во "Алпско" млеко, таму е влезен и германскиот гигант "Мегле" или, пак, станува збор за користење на млеко во прав.

"Она што особено ме изненадува беа неофицијалните изјави на членовите на работната група на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кои како да беа на екскурзија во Босна и Херцеговина, а не на работен состанок за да се открие вистинската заднина на случајот со евтиното 'Алпско' млеко. Сите нивни изјави беа само со една цел, членовите на работната група сакаа да се покријат сами себе. Во спротивно, ако тие сакаа да ја откријат вистината за потеклото на млекото во Тузланската млекарница, зошто не повикаа наш стручњак, или од некоја друга македонска млекарница, но важно да е човек од бизнисот со млеко и да ги разбира работите. Во тој случај, лесно ќе се провереа билансите и ќе се утврди вистинската дестинација на млекото", потенцира Радевски.

Поради сè ова, пазарот со млеко во земјава е нарушен и тоа во голема мерка. А во ваков случај се знае кој ќе го плати цехот од ваквата состојба, тоа се македонските производители на млеко, кои и онака поради високите трошоци едвај некако врзуваат крај со крај.

"Јас лично од 1978 година работам на развојот на млекото во Република Македонија и дури последниве години можеме со сопствени сили да ги задоволиме сите потреби на македонскиот пазар", дециден е Радевски, укажувајќи на фактот дека млекото од Тузла сепак е увезено од Словенија, а само препакувано во Босна и Херцеговина.

Од овие причини, несфатливо е како лесно повторно може да ни се случи млечна криза, со сите тешки последици кои таа ги носи со себе. Колку за илустрација, ако минатата година влегоа

"Од каде сега, по сè она што се случуваше во Босна и Херцеговина последниве години, таму тие наеднаш да станат извозници на млеко, и што е особено важно по екстра ниска цена. Јас лично од 1978 година работам на развојот на млекото во Република Македонија и дури последниве години можеме со сопствени сили да ги задоволиме сите потреби на македонскиот пазар", дециден е Живко Радевски, директор на Битолската млекарница, најголем млекопреработувачки капацитет во земјава, укажувајќи на фактот дека млекото од Тузла сепак е увезено од Словенија, а само препакувано во Босна и Херцеговина.



МОЛК

Од Министерството за економија велат дека иако ги имаат информациите, сепак Владата е таа која треба да одлучи дали ќе воведи царини или не за млекото од Босна и Херцеговина.

"Во случај ако млекото од Млекарницата во Тузла не е босанско и тоа се докаже, тогаш има процедура како да се наплати царина", изјави неодамна Крум Ефтимов, државен советник за трговија.

Како што неофицијално дознаваме, босанското млеко, кое всушност е словенечко, со цистерни се носи од Словенија и се пакува во Босна и Херцеговина. Но, Владата допрва ќе испитува дали е прекршен Договорот за слободна трговија. Како и да е, реално е да се очекува дека од сè ова нема да биде ништо. Се разбира, виновни се изборите кои ги растрчаа политичарите, па сега оди собери ги да работат.



и милион литри млеко, сега за неколку месеци на македонскиот пазар влегоа од 4 до 6 милиони литри. А тоа е сосема доволно да го задуши пазарот зашто потрошувачите во Македонија се тие и затоа секој дополнителен и субвенциониран увоз само ќе им наштети на домашните млекопреработувачи, а доколку тие го прекинат откупот, се знае кој последен ќе го плати цехот - ситните сточари.

ДЕМАНТИ

Наспроти ова, Тузланската млекарница деновиве со јавно обраќање ги демантираше тврдењата на македонските власти дека "Алпското" млеко кое се увезува од оваа босанска млекарница било од словенечко производство.

"'Алпското' млеко, кое се увезува во Македонија од БиХ, е произведено од босанско домашно млеко", се вели во соопштението на фабриката "Прерада и промет млијека (ПМП)", кое деновиве таа го достави до македонските медиуми.

"ПМП" Тузла информира дека млекото кое го преработува по лиценца во брендот "Алпско" млеко, го откупува од вкупно 3.000 босански земјоделци. Млекото се преработува по лиценца на Љубљанската мле-

карница од Словенија, а на брендот "Алпско" млеко јасно е напишан производителот "ПМП" Тузла.

Колку за потсетување, неодамна македонската Влада изрази сомневање дека словенечко млеко се пакува и се продава со босанска етикета, што прет-

ставува директно кршење на Договорот за слободна трговија меѓу Македонија и БиХ.

Поради тоа, македонска државна делегација беше во посета на млекарницата во Тузла, каде што "ПМП" Тузла и босанската Влада документирано потврдиле

дека се работи за млеко откупено во БиХ, но досега ниту еден член на делегацијата јавно за медиумите не потврди дека млекото сепак било словенечко.

Инаку, од 2003 година сопственик на "ПМП" Тузла е Љубљанската млекарница, која во моментот посе-

се задржува или се враќа", вели Златко Ветеровски, советник на директорот на Царинската управа на Македонија.

Според податоците на Стопанска комора на Македонија, увозот на млеко од Босна и Херцеговина со содржина од 1 до 6 отсто

Земјите на увоз во првите четири месеци на 2005 и 2006 година, одделно по производи се следни:

Име на производот	Земја	Количина во кг/2005	Количина во кг/2006	2006/2005
Млеко и павлака со содржина на маснотија над 1% до 6 % по маса	Босна и Херцеговина	2.072.044	2.635.920	127.2
	Словенија	204.743	/	/
	Хрватска	202.154	205.617	101.7
	Србија и Црна Гора	/	454.897	/
Јогурт	Хрватска	123.053	174.126	141.5
Друго ферментирано или закиселено млеко и павлака	Босна и Херцеговина	66.463	79.893	120.2
	Германија	227.979	201.572	88.4
	Србија и Црна Гора	107.448	154.982	144.2
Сирење, друго	Бугарија	223.372	118.468	53.0
	Германија	188.507	209.766	111.2
	Словенија	140.920	104.411	74.0
	Уругвај	48.007	/	/
	Србија и Црна Гора	/	98.983	/



дува 83,12 отсто од акциите на Друштвото.

Од Босанската млекарница, исто така, велат дека се подготвуваат наскоро да почнат да извезуваат и на пазарот во ЕУ, но и дека Македонија е еден од најважните пазари.

Што се однесува, пак, до увозот на босанско млеко во земјава, став има и нашата Царинска управа.

"За босанското млеко се плаќа депозит при увоз во висина на царината и сите ЕУР се испраќаат на проверка. По добивањето на верификацијата, депозитот

ИЗМАМА

Македонските млеко-производители веќе со месеци предупредуваат Владата да преземе мерки и да го заштити домашниот пазар од увозот на словенечкото "Алпско" млеко од Босна и Херцеговина.

Затоа тие аргументира-но тврдеа дека БиХ нема доволно млеко за сопствениот пазар, а камоли да биде толку голем извозник на млеко.

Ако ова се потврди како вистина, тогаш факт е дека Босна и Херцеговина го злоупотребува Договорот за слободна трговија, користејќи го безцаринскиот третман за да го преплави македонскиот пазар со високостимулирано млеко. Само во првите месеци од годинава се увезени повеќе од 4 милиони литри млеко, од кои дури 85 отсто се од БиХ. Само последниве пет години, поради отсуството на стимулации, увозот на млеко и на млечни производи во земјава франпантно порасна.

масленост по маса во првите 4 месеци од годинава забележал пораст од 27,2 отсто во однос на истиот период минатата година. Во вкупниот увоз на овие производи увозот од БиХ учествува со 77,6 отсто. Исто така, според податоците на Комората, во пораст е и увозот на ферментирано и кисело млеко, со пораст од 20 отсто.